


РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИЦИ

www.zegin.com.mk


Во продолжение е детално опишана постапката за регистрација на корисници на веб-страната <https://www.zegin.com.mk/>

Креирање на налог за регистрација:


Регистрација започнувате со клик на копчето „Мојата сметка“ во горниот десен агол на екранот.



Веднаш под копчето „Мојата сметка“ се отвора ново копче „Најави ме“ кое треба да се кликне.



Се отвора нов прозорец за најава на корисници, на кој е приложен и линк за креирање на нов кориснички профил. Треба да се кликне линкот „Креирај нов кориснички профил“.



Најави се

Креирај нов [кориснички профил](#)

Email *

Внесете го вашето корисничко име или email адреса.

Лозинка *

Се отвора нов прозорец со формулар за регистрација во кој треба да се внесат податоците на новиот корисник (полињата означени со знакот „*“ се задолжителни). Под формуларот во линк е приложена Политиката на приватност со која новиот корисник мора да се согласи (со кликање на прозорчето пред самиот линк) за да може да продолжи со регистрацијата. За продолжување кон следниот чекор треба да се кликне копчето „Креирање нова сметка“.

Креирање нова сметка

[Насловна](#)

[Најави ме](#)

Креирање нова сметка

[Побарај нова лозинка](#)

Име *

Презиме *

Адреса за достава *

Поштенски број *

Град *

Телефон *

Фиксен телефонски број

Општина

Во моментот услугата за достава е достапна само во град Скопје

Дополнителен опис

Email *

Вашата e-mail адреса ќе остане приватна и нема да биде прикажана на веб страната. Оваа e-mail адреса ќе ја користите за најава на нашиот e-shop и на неа ќе добивате известувања поврзани со вашите активности на страната

Се согласувам да добивам персонализиран маркетинг понуди, промоции, newsletter преку имаил, СМС, вибер

Се согласувам со Правилата и условите на користење и [Политика на приватност](#) *

Креирање нова сметка

Се отвора нов прозорец во рамките на самиот формулар со наслов „CAPTCHA“ во кој треба да се внесе точниот резултат од зададената математичка задача во назначеното поле со црвена рамка, а потоа повторно треба да се кликне копчето „Креирање нова сметка“.

▼ CAPTCHA

Со решавање на задачата потврдувате дека сте човечки субјект.

Математичка задача *

3 + 13 =

Решете ја оваа едноставна математичка задача и внесете го резултатот. На пр. за 1+3, внесете 4

Се отвора нов прозорец со информација дека на е-маил адресата на корисникот му е испратена порака со дополнителни упатства.

МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за [достава](#) е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар

Мојата сметка ▾

ZEGIN
ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА

Најди производ

Барај

Кошичка

Производи ≡

За нас ▾

Блог

Магазин

Новости и настани

Аптеки

Лојална картичка

Контакт

Акции ▾

✓ Порака за добредојде со дополнителни упатства е испратена на вашата mail адреса

За кратко време пристигнува е-маил порака на е-маил адресата која е внесена во формуларот за регистрација.



From	Subject
ZEGIN Online <zeginonline@zegin.com.mk>	Потврдете ја Вашата регистрација на ZEGIN Online

За продолжување на процесот на регистрација, е-маил пораката треба да се отвори и да се кликне назначениот линк за потврда на регистрацијата на корисникот.

Почитувана/и rpp25622,

Добредојдовте на ZEGIN Online. За да ја потврдите Вашата регистрација кликнете на линкот

<https://www.zegin.com.mk/mk/user/reset/1841/1643294502/TI1x8FcvN ttMqpi...>

Линкот може да се искористи само еднаш за да се најавите и ќе Ве однесе на страна каде можете да ја креирате Вашата лозинка.

По креирање на лозинката, во иднина ќе може да се најавите на <https://zegin.com.mk/mk/user/login> користејќи:

корисничко име (username): rpp25622

лозинка (password): Your password

Пратената порака е автоматска и не треба да одговорите на неа.

Пораката и нејзините прилози може да содржат доверливи и/или привилегирани информации. Пораката не смее да се обелоденува, копира или дистрибуира освен ако не сте личноста за која е наменета. Ако сте ја добиле пораката по грешка, Ве молиме контактирајте го испраќачот одговарајќи на истата, избришете ја пораката и нејзините прилози од вашиот систем. ДОО ЗЕГИН не може да прифати одговорност за грешки или пропусти во содржината на пораката кои настануваат како резултат на комуникацијата преку електронска пошта.

Вашите лични податоци ќе бидат употребени за да може да одговориме на вашите прашања, барања, предлози. За дополнителни информации како ги употребуваме и заштитуваме вашите лични податоци проверете ја нашата Политика на приватност на следниот линк <https://zegin.com.mk/mk/politika-na-privatnost>

Со почит,

Тимот на ZEGIN Online

Линкот го води корисникот кон страна за еднократно најавување, каде треба да се кликне копчето „Најави ме“.

МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за [достава](#) е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар

Мојата сметка ▾

ZEGIN
ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА

Најди производ

Барај

Кошичка

Производи ≡ За нас ▾ Блог Магазин Новости и настани Аптеки Лојална картичка Контакт Акции ▾

Креирајте лозинка Насловна

Ова е еднократно најавување за rpp25622.

Кликнете на полето „Најави ме“ за да се најавите на веб страната и да ја креирате вашата лозинка.

Ова најавување се користи само еднаш.

Најави ме

ZEGIN Билтен
Не пропуштај ниту една одлична понуда!

Email адреса

Зачлени се

Со внесување на вашата e-mail адреса се согласувате да ги добивате нашите маркетинг понуди согласно [Политика на приватност](#)

Последниот чекор во процесот на регистрација е внесување на лозинка и потврдување на лозинката во назначените полиња од страна на корисникот, при што мора да се следат упатствата за комплексност на лозинка приложени под самите полиња за внес на лозинката. Доколку корисникот поседува лојална картичка, може да ја внесе во назначеното поле во овој чекор. На крај се кликува копчето „Зачувај“, со што се комплетира процесот на регистрација.

grp25622

[Насловна » grp25622](#)

Преглед

Податоци за достава

Промени

Омилени производи

✓ Само што го искористивте линкот за еднократно најавување. Веќе не е потребно да го користите овој линк за најавување. Ве молиме, креирајте ја лозинката.

Email *

grp25622@qopow.com

Вашата e-mail адреса ќе остане приватна и нема да биде прикажана на веб страната. Оваа e-mail адреса ќе ја користите за најава на нашиот e-shop и на неа ќе добивате известувања поврзани со вашите активности на страната

Корисничко име *

grp25622

Дозволено е користење на специјални карактери како, празно место, точка (.), цртичка (-), апостроф ('), долна црта (_), како и знакот @

Лозинка

Потврди лозинка

Лозинката се совпаѓа:

За да ја промените тековната лозинка, внесете ја новата лозинка во двете полиња

Лозинката мора да содржи најмалку 8 карактери

Лозинката мора да содржи барем една голема буква, бројка и еден специјален карактер

Број на лојална картичка

Тука треба да го напишете бројот на Вашата лојална картичка за да Ви се пресметуваат бисери. Подетално за лојалната картичка може да прочитате на [следниот линк](#).

Зачувај

Избриши го мојот профил

Корисникот добива известување дека промените се зачувани и тој е веќе најавен како корисник на веб-страната <https://www.zegin.com.mk/> .

The screenshot shows the ZEGIN website interface. At the top left is the logo "ZEGIN ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА". To its right is a search bar with the text "Најди производ" and a blue "Барај" button. Further right are icons for "Омилени производи" (heart) and "Кошничка" (shopping cart). Below this is a dark blue navigation bar with links: "Производи", "За нас", "Блог", "Магазин", "Новости и настани", "Аптеки", "Лојална картичка", "Контакт", and "Акции". Below the navigation bar, the product ID "гpp25622" is displayed, along with a breadcrumb "Насловна > гpp25622". A horizontal menu below the product ID has four tabs: "Преглед", "Податоци за достава", "Промени" (which is active), and "Омилени производи". At the bottom of the screenshot, a green confirmation message reads "✓ Промените се зачувани".

За да се продолжи со процесот на разгледување на страната или правење нарачка, потребно е само да се одбере соодветното поле од менито, или да се кликне логото на ЗЕГИН, како би дошле на почетната страна